



Сингапур, Бали и Куала Лумпур од Скопје

6. август 2020. - 21. август 2020.
16 дена - 13 ноќи

“ Патување во три прекрасни Азиски земји - модерната утопија Сингапур (Singapore) и плажите на магичниот Бали (Bali), до специфичната Малезија (Malaysia) односно нејзиниот главен град Куала Лумпур (Kuala Lumpur). Необично патување кое е комбинација на модерните архитектонски достигнувања на Сингапур (Singapore) и Малезија (Malaysia), а потоа магични денови на егзотичниот остров -- Бали (Bali). Денови исполнети со плажи, бранови, сурфање, морски специјалитети, традиционални храмови, живописни џунгли, лулашки, chill и одмор... ”



ЦЕЛ СВЕТ ДОО СКОПЈЕ

Дебарца 15,
1000 Скопје

ДДВ: 4080019583188

МБ:

Број на лиценца: УП 113-289 (Лиценца А)

Трансакциска сметка: 270-0736139401-84 ХАЛКБАНК АД Скопје

Телефон: 076 566 666

E-mail: kontakt@jungletribe.mk

Сајт: www.jungletribe.mk

План и програма

Ден 1: Состанок на групата и поаѓање.

Состанок на групата на аеродромот во Скопје, два часа пред летот. Разговараме за егзотични краевии и се смешкаме додека го чекаме нашиот лет. Одиме на Исток во пресрет на Сонцето. Лет од Скопје во 20:50 часот до Истанбул. Преседнување на лет за Сингапур. Лет од Истанбул за Сингапур во 02:00 часот.

Превоз

Авионски билет со сите такси на релација Скопје - Сингапур, во економска класа (чекиран багаж 23кг. и рачен багаж 7кг.)

Место

Скопје

Ден 2: Пристигнување во Сингапур

Пристигнување во Сингапур во 09:05 часот. Чудесна утопија на 21-от век и второ најголемо пристаниште во светот. Трансфер до сместувањето. Во овој град се е веќе средено до најситниот детаљ. Цвакањето мастики е забрането и казниво со закон. Градот е доведен до совршенство и во цел тој совршено чист амбиент, луѓето пронаоѓаат убавина, секако со восхитување и чудење на овој контраст на збркана и хаотична Азија. Трансфер до сместувањето и време за разгледување на градот.

Ноќевање.

Превоз

Трансфер од аеродром до сместување

Сместување

Hotel Fort Canning Lodge (1 ноќ)

Место

Сингапур

Ден 3: Слободно време

Слободно време за разгледување на Ботаничката градина и уживање во храната и вкусовите на Кинескиот и Индискиот квартал.

Сместување

Hotel Fort Canning Lodge (1 ноќ)

Место

Сингапур

Ден 4: Пристигнување во Убуд

Трансфер до аеродромот и лет за Денпасар. Трансфер до сместувањето во Убуд. Бали - остров на насмевки, нереална природа, богати оризови полиња, хинду храмови, кралски базени, овошје, цвеќиња, плажи, вулкани и фантастичен подводен свет. Слободно време.

Превоз

Трансфер од сместување до аеродром

Авионски билет со сите такси на релација Сингапур - Денпасар, во економска класа

Трансфер од аеродром до сместување

Сместување

Maxone Ubud Hotel (1 ноќ)

Место

Убуд



ЦЕЛ СВЕТ ДОО СКОПЈЕ

Дебарца 15,
1000 Скопје

ДДВ: 4080019583188

МБ:

Број на лиценца: УП 113-289 (Лиценца А)

Трансакциска сметка: 270-0736139401-84 ХАЛКБАНК АД Скопје

Телефон: 076 566 666

E-mail: kontakt@jungletribe.mk

Сајт: www.jungletribe.mk

Ден 5: Факултативен излет - Убуд, шума со мајмуни, Elephant cave и плантажа со зачини

Факултативен излет до Убуд, уметничка колонија и преубаво место кое е полно со уметнички дела и неверојатни слики од културата на Бали. Убуд одсекогаш бил познат како сликарско место, но всушност е еден поголем регион, заедница од 14 села. Некогаш Убуд бил и медицински центар, за што сведочи неговото име, кое на јазикот на Бали значи медицина. Сепак Убуд е најпознат по уметничките работилници кои се расеани по сите улчички, како и на големиот пазар – Убуд Маркет. Недалеку од центарот на Убуд, се наоѓа природниот резерват на долгоопашестиот макаки! Неверојатна, голема шума, обрасната со мов, крие во себе преку 600 мајмуни и 150 видови на дрвја. За почеток е предвидено дружење со разиграните и весели мајмуни во нивното природно окружување, големата шума со остатоци од стари храмови. Следна точка е Пештерата на слоновите - Elephant Cave (Goa Gajah), храм чиј влез има облик на глава на слон, од каде потекнува и името. Почетоците и датираат од 11-тиот век а посветен е на божицата заштитничка на децата, раѓањето и исцелител на жените. На овој излет се појавува едунствена можност да оривате најнеобично и најскапо кафе на светот, Копи Лувак (Копи Luwak)! Прошетката низ градината со зачини ќе не запознае со бројни билки и зачини како и животните кои се заслужни за производството на ова кафе. За крај, после уживање на паузата во близина на најатрактивниот вулкан Батур и истоименото езеро кое е најголемо на островот, се пристигнува во Убуд, град на уметноста и неверојатните галерии, пазари, луѓе и енергија. Совршен ден на Бали! Враќање во сместувањето.

Сместување

Махоне Ubud Hotel (1 ноќ)

Место

Убуд

Храна

Континентален појадок × 1

Факултативни излети

Убуд, Шума со мајмуни, Elephant Cave, Плантажа на зачини

Ден 6: Факултативен излет - Храмот Бесаки, Тиртиганг и Virgin beach

Ден за факултативна екскурзија – обиколка на Бесаки храмот и Тиртиганг палатата. Бесаки храмот е дел од големиот комплекс од 22 хинду храмови на падините на планината Агунг и се простира на 3 квадратни километри, каде според верувањето почиваат предците на народот на Бали. Сите храмови се наоѓаат на една оска и смислено се градени да го симболизираат патот на душата до врвот на светата планина. Потоа заминуваме во посета на познатата Тиртиганг палата, во превод "света вода од Ганг". Истата претставува најдобар пример за права кралска водена палата. Комплексот се состои од светиот извор, ладни базени и неколку мали езера. Во центарот на самата палата се наоѓа импозантна фонтана од 11 спратови. Ќе уживаме во правата култура на Бали. На крајот на екскурзијата одиме до популарната плажа Virgin Beach, каде ќе уживаме во песокот и излежувањето после напорниот ден. Враќање во сместување.

Сместување

Махоне Ubud Hotel (1 ноќ)

Место

Убуд

Храна

Континентален појадок × 1

Факултативни излети

Храмот Бесаки, Тиртаганга и Virgin beach

Ден 7: Пристигнување во Семињак

Напуштање на сместувањето и трансфер до Семињак. Слободен ден. Уживаме во некои од блиските плажи.

Превоз

Трансфер од Убуд до Семињак

Сместување

Sense Hotel Seminyak (1 ноќ)

Место

Семињак

Храна

Континентален појадок × 1



ЦЕЛ СВЕТ ДОО СКОПЈЕ

Дебарца 15,
1000 Скопје

ДДВ: 4080019583188

МБ:

Број на лиценца: УП 113-289 (Лиценца А)

Трансакциска сметка: 270-0736139401-84 ХАЛКБАНК АД Скопје

Телефон: 076 566 666

E-mail: kontakt@jungletribe.mk

Сајт: www.jungletribe.mk

Ден 8: Факултативен излет - Рафтинг, Bali swing и паркот на птиците

Целодневен факултативен излет од Семињак. Ден резервиран за авантура! Го започнуваме со спуштање по 300 скали до река, а потоа ни следува рафтинг со чамци низ брзаци, уживајќи во неверојатната природа и зеленило. Потоа следи *Bali swing* – лулање ба една од најголемите лулашки во светот каде ќе имате чувство дека летате над прашумите во Бали. Фотографирање и уживање на лежалките до ручек. Последна станица е парк на птиците каде се наоѓаат голем број на шарени и необични примероци од цел свет. Дружење со локалното население и уживање во нивната престава со перја. Враќање во сместувањето.

Сместување

Sense Hotel Seminyak (1 ноќ)

Место

Семињак

Храна

Континентален појадок × 1

Факултативни излети

Рафтинг, Бали Swing и Паркот на Птиците

Ден 9: Факултативен излет - Храм Tanah Lot, Оризови полиња, Храм Ulun Danu Bratan

Уште еден ден за запознавање на Бали. Факултативна екскурзија до *Tanah Lot* храмот, симболот на Бали! Еден од најубавите и дефинитивно најпрепознатлив храм на Бали, сместен само 100м од обалата на островот. Како што и самото име кажува, храмот е сместен на место каде се спојуваат земјата и морето – “Tanah” во превод значи земја а “lot”, море. Слушаме интересни приказни и уживаме во преубавиот видик. Патот го продолжуваме кон оризовите полиња, опуштање во зелената тераса и неверојатните пејсажи. Го посетуваме и храмот Ulun danu Bratan, храм во внатрешноста на островот на висина од 1000 метри! Преубавиот храм кој своето место го нашол и на банкнотите, сместен е на обалата на езерото за кое се верува дека има света вода. Враќање во сместување.

Сместување

Sense Hotel Seminyak (1 ноќ)

Место

Семињак

Храна

Континентален појадок × 1

Факултативни излети

Tanah Lot – Uluwatu hram – плажата Padang Padang

Ден 10: Пристигнување во Џоџакарта

Трансфер до аеродром и лет за Џоџакарта, некогашна престолнина, градот на султаните, кои ќе биде наш прв контакт со Јава, нејзината култура и традиција, а ќе имаме време и да видиме колку е градот жив и возбудлив. Трансфер до сместувањето.

Превоз

Трансфер од сместување до аеродром

Авионски билет на релација Денпасар - Џоџакарта, во економска класа

Трансфер од аеродром до сместувањето

Сместување

Хотел Amaris Malioboro (1 ноќ)

Место

Џоџакарта (Yogyakarta)

Храна

Континентален појадок × 1



ЦЕЛ СВЕТ ДОО СКОПЈЕ

Дебарца 15,
1000 Скопје

ДДВ: 4080019583188

МБ:

Број на лиценца: УП 113-289 (Лиценца А)

Трансакциска сметка: 270-0736139401-84 ХАЛКБАНК АД Скопје

Телефон: 076 566 666

E-mail: kontakt@jungletribe.mk

Сајт: www.jungletribe.mk

Ден 11: Факултативен излет - Боробудур и Прамбанан

Се будиме рано за да појдеме на факултативен излет –*Borobudur*, преубав храм изграден во текот на 8ми и 9ти век, дури 300 години пред храмот Angkor Vat во Камбоџа. Бил напуштен од 10ти век, за да повторно биде откриен во текот на 19тиот век сред џунглата. Го красат дури 504 статуи на Буда и 73 гробници. Тука се наоѓа најголемиот клеџан релјеф на светот, во должина од 6 километри. Се наоѓа на листата на UNESCO како еден од најголемите будистички спомени во светот. Денес претставува една од најголемите атракции во Јава но и место за посета од многубројните будисти од Кина, Индија, Тибет и Камбоџа. Продолжуваме со екскурзијата кон *Prambanan*, најпознатото хинду светилиштево централна Јава и нависок храм во Индонезија. Во склоп на храмот се наоѓаат храмови посветени на Шива, Брама, Вишуу, пред кои се светилиштата на нивните животни заштитници – Нанди бик, лебед и орел. При враќањето ќе поминеме и низ фабрика и ќе се запознаеме со традиционалниот начин на украсување на ткаенина – батиком. Враќање во сместувањето.

Сместување

Хотел Amaris Malioboro (1 ноќ)

Место

Џоџакарта (Yogyakarta)

Храна

Континентален појадок × 1

Факултативни излети

Боробудур и Прамбанан (Џоџакарта)

Ден 12: Пристигнување во Куала Лумпур

Го напуштаме сместувањето, трансфер до аеродромот и лет за Куала Лумпур. Трансфер до сместувањето во Куала Лумпур. Куала Лумпур е град кој во претходната деценија прерасна од мал и неразвиен јужноазиски град во џунгла, до метропола од незамисливи размери. Град во кој подеднакво се мешаат култури, религии и влијание на Кинезите, Хиндусите и Малезијците. Слободна вечер за истражување на ноќни пазари и неверојатни ресторани во кои се мешаат вкусовите на Индија, Кина, Тајланд и самата Малезија.

Превоз

Трансфер од сместување до аеродром

Авионски билет со сите такси на релација Џоџакарта - Куала Лумпур, во економска класа

Сместување

Holiday Inn Express City Center *** (1 ноќ)

Место

Куала Лумпур

Храна

Континентален појадок × 1

Ден 13: Факултативен излет- Куала Лумпур City Tour

Авантурата започнува со пештерите Бату, големо хинду светилиште сместено во пештера, а потоа продолжуваме до Националната Палата, Споменикот на Независноста, Плоштадот Мердека на кој се наоѓа едно од најголемите знамиња на светот, место на кое за прв пат било развиорено знамето на независна Малезија, Кинескиот квартал, Кулата КЛ и ги посетуваме кулите Петронас - славните кули близначки, познати ширум светот.

Сместување

Holiday Inn Express City Center *** (1 ноќ)

Место

Куала Лумпур

Храна

Континентален појадок × 1

Факултативни излети

Куала Лумпур City Tour

Ден 14: Слободен ден

Слободен ден за уживање и истражување на градот.

Сместување

Holiday Inn Express City Center *** (1 ноќ)

Место

Куала Лумпур

Храна

Континентален појадок × 1



ЦЕЛ СВЕТ ДОО СКОПЈЕ

Дебарца 15,
1000 Скопје

ДДВ: 4080019583188

МБ:

Број на лиценца: УП 113-289 (Лиценца А)

Трансакциска сметка: 270-0736139401-84 ХАЛКБАНК АД Скопје

Телефон: 076 566 666

E-mail: kontakt@jungletribe.mk

Сајт: www.jungletribe.mk

Ден 15: Напуштање на сместувањето и трансфер до аеродром

Наутро го напуштаме сместувањето и имаме слободно време за разгледување и истражување на овој модерен град до вечерниот трансфер до аеродромот. Лет од Куала Лумпур за Скопје (преку Истанбул) во 23:05 часот.

Превоз

Трансфер од сместување до аеродром

Авионски билет со сите такси на релација Куала Лумпур - Скопје, во економска класа

Место

Куала Лумпур

Храна

Континентален појадок × 1

Ден 16: Враќање и крај на патувањето

Пристигнување во Истанбул во 04:55 часот по локално време и преседнување на лет за Скопје. Лет од Истанбул за Скопје во 07:35 часот (QR 231). Пристигнување во Скопје во 08:10 часот. Крај на патувањето.

Место

Скопје

Цени и услови

Сместување

Сместување во Малезија, Индонезија, Сингапур

Што е вклучено

- Сместување во двокреветни соби на база 2 ноќевања со појадок (континентален појадок) во хотел со *** (локална категоризација) во Џоџакарта
- Сместување во двокреветни соби на база 3 ноќевања со појадок (континентален појадок) во хотел со *** (локална категоризација) во Убуд
- Сместување во двокреветни соби на база 3 ноќевања со појадок (континентален појадок) во хотел со *** (локална категоризација) во Куала Лумпур
- Сместување во двокреветни соби на база 3 ноќевања со појадок (континентален појадок) во хотел со **** (локална категоризација) во Семињак
- Сместување во двокреветни соби на база 2 ноќевања во хотел со **** (локална категоризација) во Сингапур
- Организиран превоз
- Авионски билет со сите такси на релација Скопје - Сингапур, во економска класа
- Авионски билет со сите такси на релација Сингапур - Бали, во економска класа
- Авионски билет со сите такси на релација Бали - Џоџакарта, во економска класа
- Авионски билет со сите такси на релација Џоџакарта - Куала Лумпур, во економска класа
- Авионски билет со сите такси на релација Куала Лумпур - Скопје, во економска класа
- Сите трансфери од аеродром до сместување, од сместување до аеродром и меѓу градовите по планот и програмата на патување

Регуларна цена

1.650,00 EUR

Промо цена

Важи за првите 5 пријавени патници

1.490,00 EUR

First minute

Важи за сите пријави до 3 месеци пред пат.

1.550,00 EUR

Не е вклучено

- Факултативни излети и влезници за културно-историски споменици
- Трошоци за виза за Малезија (не е потребна за носители на македонски пасош)



ЦЕЛ СВЕТ ДОО СКОПЈЕ

Дебарца 15,
1000 Скопје

ДДВ: 4080019583188

МБ:

Број на лиценца: УП 113-289 (Лиценца А)

Трансакциска сметка: 270-0736139401-84 ХАЛКБАНК АД Скопје

Телефон: 076 566 666

E-mail: kontakt@jungletribe.mk

Сајт: www.jungletribe.mk

- Излезна такса од Малезија 20 MYR – 5 ЕУР (се плаќа на аеродром)

Сите уплати се вршат исклучиво во денарска противвредност по курс од 62 денари за 1 евро и тоа **при пријавување се плаќаат 200€**. Преостанатиот дел се плаќа најдоцна **40 дена пред поаѓање**.

Важна напомена: При самото пријавување за овој аранжман, агенцијата веднаш ги купува и издава сите локални авионски карти потребни за реализација на патувањето (пр. Сингапур - Бали и Бали - Куала Лумпур). Од таа причина, во случај на откажување на аранжманот од страна на патникот/патниците, средствата уплатени при пријава (200€ по лице, во денарска противвредност) се неререфундабилни!

Препорачуваме рано пријавување на патници заради ограничениот број на места. При пријавувањето потребно е да се достави скенирана прва страница од патната исправа, која е валидна за датумот на патувањето (има важност минимум 6 месеци по датумот на враќање и има доволно празни страници во текот на патувањето), во спротивно агенцијата не сноси одговорност. Пријавата е валидна единствено со уплаќање на аванс.

Можност за плаќање преку трансакциска сметка (на фактура), и со платежни картички Visa, Master, Maestro.

Доколку се пријавите како **соло патник**, потребна е **доплата за еднокреветна соба**. Со цел да го избегнете овој трошок по пријавата ние ќе го рекламираме Вашето поаѓање на нашите социјални медиуми за да најдеме друг соло патник кој би сакал да дели сместување со Вас. Агенцијата нема обврска задолжително да Ве спои со друг соло патник доколку никој не се пријави. **Во тој случај, доплата за еднокреветна соба останува** како ставка за плаќање од страна на пријавениот патник.

Факултативни излети

Убуд, Шума со мајмуни, Elephant Cave, Плантажа на зачини

Цена: 40,00 USD

Целодневен излет и ден посветен на природата! Мајмуни, уметност, вулкан, зачини и храмови... За почеток, предвидено е дружење со разгираниите и весели мајмуни во нивното природно опкружување – голема шума со остатоци од стари храмови. Следна дестинација: *Elephant Cave (Goa Gajah)*, храм на чиј влез се изрезбани глави со заканувачки изглед, а главната резба се смета дека е глава на слон – од каде и потекнува називот на местото. Почетоците датираат од 11-от век, а посветен е на божицата, заштитничка на децата, раѓањето и "исцелувачка на жените". На овој излет имате и единствена прилика да го пробате најнеобичното и најскапото кафе на светот, *Kopi Luwak!* Шетајќи низ градините со зачини, запознаваме бројни билки и зачини, но и животинчињата кои се заслужни за производство на гореспомнатото кафе. За крај, после паузата и уживање во близина на најактивниот вулкан на Бали – Batur и истоименото езеро (кое е најголемо на островот), пристигнуваме во Убуд – град на уметноста и неверојатни галерии, пазари, луѓе и енергија. Совершен ден на Бали!

Во цената на излетот е вклучено:

- организиран превоз по предвидениот план и програма
- сите влезници во наведените локалитети
- стручен локален водич на англиски јазик

Храмот Бесаки, Тиртаганга и Virgin beach

Цена: 40,00 USD

Храмот Бесаки, Тиртаганга и Virgin Beach – Целодневен излет на кој се посетуваат храмови, но и се ужива на една од најубавите, прикриени и мирни плажи на Бали. Бесаки храмот се наоѓа подножјето на вулканот *Agung* кој последен пат еруптирал во Ноември 2017 година. Се вика и "храмот на сите храмови" или "мајката на храмовите". Се наоѓа под заштита на UNESCO и претставува најсветото место за целокупната хиндуистичка популација на Бали. Тиртаганга, или "водена палата" – воодушевува со своите градини и базен, низ кој има камена стаза, по која може да се шета. Во водата живеат портокалови шарани кои можете да ги храните. Оваа вода се смета за света, па кој сака, може и да се избања во неа.

Во цената на излетот е вклучено:

- Организиран превоз по предвидениот план и програма
- Сите влезници во наведените локалитети
- Стручен локален водич на англиски јазик.

Рафтинг, Бали Swing и Паркот на Птиците

Цена: 80,00 USD

Целодневен излет и ден за авантура! Со целосна опрема, денот го започнуваме со спуштање низ скоро 300 скали до реката. Влегуваме во нашите чамци за рафтинг и се впуштаме во авантура, уживаме во прекрасната природа, зеленило и дивите брзаци. Забавата продолжува со лулање на една од најголемите лулашки на светот, каде добивате впечаток дека летате над прашумите на Бали. Се фотографираме и се опуштаме на лежалките, се до ручекот. Нашата последна станица за овој ден е паркот на птиците каде што се наоѓаат голем број на шарени и необични видови на птици од целиот свет! Се дружиме и уживаме со пердувистите жители на Бали! Цената на излетот вклучува: организиран превоз по предвидениот план и програма, сите влезници во наведените локалитети, рафтинг со целата неопходна опрема, ручек (без пијалок) и стручен локален водич на англиски јазик.

Tanah Lot – Uluwatu hram – плажата Padang Padang

Цена: од 20,00 EUR до 40,00 EUR

Посета на необични локалитети и уште понеобични храмови. *Tanah Lot* – највпечатливата атракција на Бали, храм на вода кој датира од 16-тиот век. Поточно, храмот се наоѓа на карпа во сред море (100 метри од копно). Таа е изградена и со векови е дел од балинезиската митологија. Танах Лот е еден од 7-те морски храмови изградени на брегот на Бали. Храмот Улувату е познат по својата прекрасна локација, сместен на врвот на стрмната карпа, на околу 70м над брановите. За крај се опуштаме на плажата *Padang Padang*, каде е снимен филмот „Јади, моли се, сакај“

Во цената на излетот е вклучено:

- организиран превоз по предвидениот план и програма



ЦЕЛ СВЕТ ДОО СКОПЈЕ

Дебарца 15,
1000 Скопје

ДДВ: 4080019583188

МБ:

Број на лиценца: УП 113-289 (Лиценца А)

Трансакциска сметка: 270-0736139401-84 ХАЛКБАНК АД Скопје

Телефон: 076 566 666

E-mail: kontakt@jungletribe.mk

Сајт: www.jungletribe.mk

- сите влезници за наведените локалитети
- стручен локален водич на англиски јазик

Боробудур и Прамбанан (Џоџакарта)

Цена: 90,00 EUR

Целодневен излет на кој го посетуваме најголемиот будистички храм во светот и еден од најзначајните хиндуистички храмови во оваа област. Боробудур е едно од најпознатите и најфотографираните места во Индонезија, будистички храм заштитен од УНЕСКО. Брегот на Боговите, како што инаку се нарекува, најверојатно потекнува од VIII век и го посетуваат до 2,5 милиони посетители годишно! Турата низ храмот ве запознава со основните учења на будизмот и животот на Буда. По ручекот, придружуван од локален водич, продолжуваме до храмот Прамбанан, кој исто така се наоѓа на листата на УНЕСКО. Хиндуистичкиот храм од 9 век најдобро ќе ве запознае со оваа религија и спецификите на јаванскиот хиндуизам.

Во цената на излетот е вклучено:

- организиран превоз според планот и програмата
- сите билети за наведените локалитети
- ручек без конзумација на пијалоци
- професионален локален водич на англиски јазик.

Куала Лумпур City Tour

Цена: 35,00 USD

Ги посетуваме најзначајните локалитети во Куала Лумпур.

Нашата авантура ја започнуваме со Бату пештерите, пештери кои се стари 400 милиони години, а во нив се наоѓаат 6 будистички храмови. За да стигнеме до нив треба да искачимо 272 скали обоени во боите на виоџитото. Продолжуваме кон центарот на градот и се упатуваме кон Кинескиот квартал -- еден од нашите омилените квартали во Куала Лумпур. Поминуваме низ раздвижени пазари, улични кујни и се восхитуваме на традиционалната архитектура на овој предел. Преку ден во овој квартал посетуваме традиционални храмови, додека преку ноќ улиците живнуваат со ноќни пазари и забави. Потоа продолжуваме до плоштадот на Независноста -- Мердека, каде е сместено највисокото знаме на светот и каде што за првпат е провеано и знамето на независна Малезија. Ја посетуваме и познатата Султан Палата -- која била седиштето на британската колонијална администрација во Малезија. За крај, продолжуваме кон скапоцениот камен на Куала Лумпур -- кулите близначки Петронас. Високи се 451.9 метри и имаат 81 спрат. Кулите ја симболизираат храброста, генијалноста, самодоверба и оптимизмот на Малезиците.

Во цената на излетот е вклучено: претставник од агенција, организиран превоз според предвидениот план и програма и стручен локален водич (на англиски јазик).

Сместување

Hotel Fort Canning Lodge **

Ова е пример сместување кое може да го очекувате. Договореното сместување може да биде поинакво, но слично во она што го пружа.

Hotel Fort Canning Lodge се наоѓа покрај паркот Fort Kaning во Сингапур. Гостите имаат на располагање отворен базен и климатизирани соби со TV со кабловски канали.

Maxone Ubud Hotel 3*

Ова е пример сместување кое може да го очекувате. Договореното сместување може да биде поинакво, но слично во она што го пружа.

Maxone Ubud Hotel 3* е сместувачки објект кој располага со 1/2 соби и поседуваат сопствен тоалет. Услугата е на база ноќевање со појадок. Се наоѓа на 5 минути од Убуд Маркет, сите соби поседуваат телефон, wifi, ресторан, спа центар и лифт.

Сајт

<https://www.maxoneubud.com/>

Адреса

Jl. Raya Pengosekan Ubud
Ubud
Kecamatan Ubud
Kabupaten Gianyar
Bali 80571
Indonesia

Sense Hotel Seminyak ****

Ова е пример сместување кое може да го очекувате. Договореното сместување може да биде поинакво, но слично во она што го пружа.

Sense Hotel Seminyak **** е сместувачки објект кој располага со 1/2 соби. Сите соби се климатизирани и поседуваат сопствен тоалет. Услугата е на база ноќевање со појадок. Сите соби поседуваат телефон, мини бар, wifi. Патниците имаат на располагање базен како и бар.

Сајт

<https://www.sensehotelbali.com/>



ЦЕЛ СВЕТ ДОО СКОПЈЕ

Дебарца 15,
1000 Скопје

ДДВ: 4080019583188

МБ:

Број на лиценца: УП 113-289 (Лиценца А)

Трансакциска сметка: 270-0736139401-84 ХАЛКБАНК АД Скопје

Телефон: 076 566 666

E-mail: kontakt@jungletribe.mk

Сајт: www.jungletribe.mk

Хотел Amaris Malioboro

Ова е пример сместување кое може да го очекувате. Договореното сместување може да биде поинакво, но слично во она што го пружа.

Хотел *** е хотел со три ѕвездички по локална категоризација. Сместувачкиот објект располага со двокреветни соби со сопствен тоалет. Услугата е на база на ноќевање со појадок (континентален појадок).

Сајт

<http://amarishotel.com/hotel/amaris-hotel-malioboro-jogja/>

Holiday Inn Express City Center *** **

Ова е пример сместување кое може да го очекувате. Договореното сместување може да биде поинакво, но слично во она што го пружа.

Holiday Inn Express City Center 3* се наоѓа во централниот дел на Куала Лумпур. Хотелот поседува фитнес центар, ресторан и сала за конференции. Сите соби се климатизирани и со сопствен тоалет. Услугата е на база ноќевање со појадок.

Сајт

<https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/kuala-lumpur/kulcc/hoteldetail>

Превоз

Авион

Патнички авион (линиски авион или комерцијален транспортен авион) е голем авион првенствено наменет за комерцијален превоз на патници и товар.

Локален трансфер

Помало превозно средство за најчесто до 15 патници. Во зависност од земјата може да биде со помал или поголем комфор.

Места

Скопје

Скопје е главен и најголем град на Република Северна Македонија.

Сингапур

Сингапур е мал град-држава на југот од мајалскиот полуостров. Сингапур значи "лавовски град". Моментално тој е второ по големина пристаниште во светот, економски центар на моќ во Азија во кој составот на населението е мултиетничко.

Убуд

Убуд е на многу начини културно средиште на Бали. Дом е на неколку кралски семејства од Бали, па така има кралски палати и древни храмови. Во ова мало место работеле некои од светски познатите занаетчи и колекционери. Долг главната улица се десеттина уметнички галерии. Сместен е во внатрешноста на островот и изобилува со различни видови на растенија и животни.

Семињак

Семињак е едно од најпознатите места за летување на Бали. Во него се наоѓаат некои од најлукузните островски хотели. Улиците се преполни со ресторани и модни дуќани, додека пак клубовите на плажа се полни со посетители желни за забава. Баш на овие плажи можете да ги набљудувате едни од најубавите зајдисонца на светот.

Џоџакарта (Yogyakarta)

Џоџакарта (Yogyakarta) е некогашна престолнина на Индонезија, денес град од кој владее султанот. Познато туристичко поаѓалиште за околните храмови - Боробудур и Прамбанан.

Куала Лумпур

Куала Лумпур е престолнина на Малезија и еден од водечките економски центри во Азија. Има околу 1.5 милиони жители. Во оваа метропола се среќаваат бројни култури: во градот постојат џамии, цркви, кинески пагоди и хинду храмови. Градот е познат и по модерната архитектура особено по банкарскиот квартал.

Корисни информации

Малезија

- **Главен град:** Куала Лумпур
- **Површина:** 330.000 km²
- **Број на жители:** 27 милиони жители
- **Население:** најбројни се малезијците, околу 50% и кинези 22%
- **Јазик:** Малајски и Англиски
- **Вероисповед:** Ислам 60%, Будизам 20%, Христијанство 9%, Хиндуизам 6% и останати 5%
- **Независност:** 1963 година
- **Парични средства:** Малезиски Рингит MYR – 1 EUR = 4.7 MYR

За плаќање во Малезија, секогаш мора да ја имате локалната валута со себе. Не е важно дали со себе ќе носите долари или евра. На пазарите, продавниците за сувенири и уличните продавачи, секогаш ценкајте се.

Платежни картички и банкомати: Банкомати постојат и се лесно достапни (во Куала Лумпур). Не можете секогаш да користите картички. Консултирајте се со вашата банка за детали и не заборавате да

пријавите во странство за да не ви се блокираат картичките.

- **Временска зона: GMT +8**
- **Виза:** На граѓаните на Р. С. Македонија не им е потребна виза за да влезат на територијата на Малезија.
- **Излезна такса:** Сите патници кои патуваат од Малезија до следниве земји: Брунеи, Камбоџа, Индонезија, Лаос, Мјанмар, Филипини, Сингапур, Тајланд, Виетнам, плаќаат излезна такса во следниот износ:
 - ако патуваат со економска класа: 8 MYR (приближно 2 евра)
 - ако патуваат со бизнис класа: 50 MYR (приближно 11 евра)Сите патници кои патуваат во сите други земји ја плаќаат следнава сума за такса:
 - ако патуваат со економска класа: 20 MYR (приближно 5 евра)
 - ако патуваат со бизнис класа: 150 MYR (приближно 35 евра)
- **Клима:** Климата во Малезија се карактеризира со релативно високи температури (просечен максимална дневна е 32-34С, ноќна околу 23-25С), влажноста на воздухот е висока и сонцето е исклучително силно бидејќи се работи за подрачје околу екваторот. Сезоната на дождови трае од март до април и од октомври до ноември, но дожд може да се појави во кое било време од годината. Периодот на суша е мај до септември.
- **Храна и пијалок:** Традиционалната исхрана вклучува пилешко, говедско месо (во вид на скара или гулаш), ориз, зеленчук и овошје, морски плодови и риба, односно комбинација на азиска и арапска кујна. Храната може да биде навистина лута, затоа се препорачува да проверите пред да нарачате. Се препорачува улична храна (пред сè затоа што ова е област со традиција на улична храна, исто така можете да пробате и многу интернационални кујни, особено кинески), а тоа се пржени банани, насилемак, пивото Anchor. Алкохол не се наоѓа лесно и е прилично скап. Исто така, во повеќето ресторани каде што јаде муслиманското население, не се осудувајде дури ниту да прашате за алкохол. Измијте го овошјето со флаширана вода или излупете го.
- **Здравје:** За влез на територијата на Малезија не е задолжителна вакцинација, но не заборавате за тоа да се консултирате со вашиот лекар. Се препорачува флаширана вода. Со вас понесете лекови за редовна терапија доколку ја примате, пробиотик, лекови за снижување на телесна температура, за болка или лекови што обично ги носите со себе на патување. Исто така, понесете и крема за сончање и Аутан.
- **Осигурување:** Препорака е да имате патничко здравствено осигурување.
- **Сигурност, безбедност и правила на однесување:** Малезија е безбедна дестинација, но мора да бидете внимателни кога станува збор за вашите лични работи, особено на улиците, каде има поголем метеж или во метро. Избегнувајте какви било опојни средства, сите опијати се забранети и незаконски, а за поседување нелегални супстанции се одредува и смртна казна! Внимавајте кога фотографирате, затоа што ако сакате некогаш да фотографирате, мора прво да прашате. Бидејќи ова е земја во која мнозинството население е муслиманско, внимавајте и почитувајте ги правилата на однесување и облекување. Кога зборувате и посочувате, не покажувајте со вториот прст, користете го палецот. Со мажите можете да се ракувате со двете раце, но не и со жените, доколку таа прво не пружи рака. Прегрнување и бакнување во јавност не се препорачува. Пред храмовите и џамиите задолжително собујте ги обувките. Забрането е да се внесе овошјето Дуриан во превозните средства и хотелите и може да платите казна!
- **Облека:** Од облека понесете летна, полесна гардероба, но не заборавате со себе да понесете и нешто со долги ракави и долги панталони пред се поради авионите, како и за обиколките на градвите и влез во џамии или други светилишта. Понесете чадор или кабиница, но и шешир, марама или капа.
- **Комуникација:** Нашите мрежи функционираат на територијата на Малезија. Речиси сите сместувања, ресторани или кафеа имаат wi-fi.
- **Струја:** Што се однесува до електричната енергија, напонот е ист како и нашиот и не ви се потребни адаптери. Доколку имате, можете да понесете адаптер како во Велика Британија за секој случај, со три рамни приклучоци.
- **Изнајмување на возила:** Доколку сакате да изнајмите возило или мотор потребна Ви е меѓународна возачка дозвола. За тоа нема потреба бидејќи градскиот превоз одлично функционира а таксиото е евтино. Доколку користите такси, секогаш побарајте да го вклучат таксиметарот.
- **Сувенири:** Забрането е изнесување на школки, корали и минерали и други предмети од природата, особено мангото и дурианот. Од сувенири препорачуваме традиционална облека и материјали, батик, кафе и слатки со дуриан...

Сингапур

- **Главен град:** Сингапур
- **Површина:** 700km²
- **Број на жители:** 5.4 милиони жители
- **Население:** Кинези 74%, Мајалци 13%, Индијци 9%, останати 4%
- **Јазик:** англиски, мајалски, тамилски (индиски), мандарински (кинески)
- **Вероисповед:** будизам 33%, христијанство 19%, неопрелелени 18%, ислам 14%, таоизам 11%, хиндуизам 5%.
- **Независност:** 1965. година
- **Валута:** Сингапурски долар SGD – 1 EUR = 1.6 SGD. За трошење во Сингапур морате секогаш со себе да имате локална валута. Кредитни картички и банкомати: Банкомати постојат и се лесно достапни. Платежни картички можете да користите речиси секаде и секогаш, освен на пазарите или доколку купувате улична храна. За детали посветувајте се со Вашата банка и задолжително пријавете заминување во странство за да не Ви ги блокираат картичките.
- **Временска зона:** GMT +8
- **Виза:** За туристички престој на државјани на Р. С. Македонија, не е потребна виза со престој до 14 дена
- **Клима:** Климата во Сингапур се одликува со релативно висока температура (просечна највисока е 30-33С, а најниска околу 23-25С), влажноста на воздухот е висока, а сонцето е исклучително силно бидејќи се работи за подрачје околу екваторот. Периодот на дождови трае од ноември до март и од јуни до септември, но дожд може да се јави и во кој било период од годината. Под дожд подразбираме и попладневна тропска бура. Генерално, дождот не претставува проблем бидејќи се работи за подрачје околу екваторот со релативно високи температури и доста сончеви периоди.
- **Храна и пијалок:** Традиционалната исхрана опфаќа ориз, нудли, пилешко, говедско, овошје и зеленчук, морски плодови и риба. Уличната храна може да се препорача (пред се поради тоа што ова е подрачје со традиција на улична храна). Храната во рестораните може да биде навистина скапа но во склоп на пазарите секогаш се наоѓаат локални ресторани и избобилуваат со локална храна, каде можете убаво и евтино да јадете. Во понудата се и кинеска, тајландска, виетнамска, корејска кујна и др. Алкохолот е прилично скап. Исто така во поголемиот број на ресторани каде се храни муслиманското население немојте дури ни да прашате за алкохол. Пробајте го пивото Tiger но и коктейлот Singapore Sling. Овошјето измијте го со флаширана вода или излупете го. Од јадења морате да пробате чили ракчиња, катонг лаксу, слатки на база на дуријан...
- **Здравје:** За влез на територијата на Сингапур, законски не е потребно да примате вакцини, но секако консултирајте се со вашиот лекар. Се препорачува конзумирање на флаширана вода. Од лекови со себе понесете лекови за редовна терапија доколку примате, пробиотик, лекови за снижување на телесна температура, лекови против болка, односно лекови кои генерално ги носите со себе на патување. Задолжително понесете и крема за сончање и Аутан.
- **Осигурување:** Препорака е да имате здравствено осигурување.
- **Сигурност, безбедност и правила на однесување:** Сингапур е исклучително безбедна дестинација но морате да бидете претпазливи кога се во прашање вашите лични работи, особено на улиците, каде има поголем метеж или во метро. Избегнувајте какви било опојни средства, сите опијати се забранети и

нелегални, а за поседување на нелегални супстанции се одредува затворска казна од 10 години, 20.000\$ а дури и со смртна казна! Водете сметка кога фотографирате, затоа што доколку саката некого да фотографирате, морате за тоа да добиете дозвола. Пред храмовите и џамиите задолжително собујте ги обувките. Забрането е во превозните средства и во хотелите внесување на овошјето Дуријан и можете да платите казна! На територија на Сингапур официјално е забрането внесување на цигари и гуми за џвакање. Доколку во Вашиот багаж имате цигари може да се случи да треба да платите данок. Пушењето е дозволено само во местата кои се предвидени за тоа. Забрането е опивање на улица. Бакшишот е речиси секогаш вклучен во сметката.

- **Облека:** Од облека е потребна летна, лесна гардероба, но задолжително понесете со себе и нешто по долги ракави и долги панталони пред се поради авионите но и обиколката на градот и влез во џамии или други светилишта. Понесете и чадор или кабаница и шешир, марама или качкет. За посета на будистички и хинду храмови мора да се испочитува кодексот на облекување: покриени рамења, деколте и коленици. Што се однесува до секојдневната варијанта, во Сингапур кодексот е прилично слободен.
- **Комуникација:** Нашите мрежи работат на територија на Сингапур. Речиси сите сместувања, ресторани или кафулиња имаат wi-fi.
- **Струја:** Што се однесува до електричната енергија, напонот е ист како и кај нас, и не Ви се потребни адаптери за струја. Доколку имате, можете за секој случај понесете адаптер за влез како за Велика Британија, со три излези.
- **Изнајмување на возила:** Доколку сакате да изнајмите возило или мотор потребна Ви е меѓународна возачка дозвола. За тоа нема потреба бидејќи градскиот превоз функционира совршено.
- **Сувенири:** Од сувенири препорачуваме традиционална облека и материјали, батик, зачини, чаеви... Забрането е изнесување на школки, корали и други предмети од природата.

Важни напомени

Напомени:

Општи напомени:

- Организатор на патувањето е ТА ЦЕЛ СВЕТ ДОО СКОПЈЕ со лиценца УП 113-289 Од 17.07.2024 година.
- При пријавување, потребно е да доставите копија од пасош/податоци од пасошот со кој патникот ќе патува на самото патување. Патникот мора задолжително да го провери траењето и исправноста на патниот документ, како и бројот на слободни страници потребни за патувањето.
- Сите пасоши мораат да имаат рок на важење минимум 180 дена (6 месеци) од датумот на враќање во земјата.
- Организаторот на патувањето го задржува правото на измена на одредени содржини од програмата, во случај на вонредни околности и работи кои агенцијата не може да ги предвиди, за време на склучување на договорот.
- Организаторот на патувањето не е овластен и не ја проценува валидноста на патните и други исправи.
- За сите информации кои се дадени по усмен пат, агенцијата не сноси никаква одговорност.
- Потписникот на Договорот за патување или претставникот на групата на патници е задолжен да ги информира и запознае сите патници со договорениот програм на патување, условите на плаќање, визирање и ОПШТИТЕ УСЛОВИ НА ПАТУВАЊЕ НА ТА ЦЕЛ СВЕТ од СКОПЈЕ.
- Патниците се должни, два дена пред поаѓање, да го проверат точното време и место на поаѓање на групата.
- Патникот е должен сам да се запознае со правилата на однесување во земјата во која патување и да ги почитува важечките законски царински прописи.
- Во превозните средства најстрого е забрането пушење, конзумирање на алкохол и опојни средства.
- Патниците се дожли да, во автобусите и другите превозни средства со кои се врши трансфер, останат на своите места и не смеат истите да ги напуштаат на места кои не се предвидени за пауза (граници, чек-поинт станици, патарини итн). Во случај патникот да го напушти возилото без претходен договор со претставникот на агенцијата, истиот сам ги сноси сите трошоци и последици.
- Патникот кој преку неадекватно однесување, ги вознемирува останатите патници или смета на шоферите и/или придружникот на групата во својата работа, ќе биде одма исклучен од патувањето и целата одговорност преоѓа на него/неа, без право на жалба и враќање на пари.
- Патникот е должен да ја почитува "саатницата" одредена од страна на претставникот на агенцијата на патувањето, во спротивно, претставникот на агенцијата има право да го исклучи патникот од патувањето.
- Во туристичките автобуси не е можна употреба на тоалет. Во согласност со планот и програмот на патувањето, паузи се прават на 3-4 часа (во зависност од локацијата и опременоста на бензинските станици), кои патниците можат да ги користат за употреба на тоалет.
- Агенцијата го одредува распоредот на седење, местото на поаѓање, местата за паузи и времетраењето на истите. Со плаќање на превозот, патникот го прифаќа горенаведеното, без право на приговор и жалба.
- Аранжманот е направен на база на минимум 10 патници за далечни патувања и 50 патници за европски патувања.
- Во случај на недоволен број на патници за реализација на аранжманот или други објективни околности, организаторот на патувањето ги информира патниците дека аранжманот е откажан – најкасно 10 дена пред датумот на поаѓање за далечни патувања и 5 дена пред датумот на поаѓање за европски патувања.
- Кај аранжманите кои вклучуваат превоз со авион, по купување на авио картата, невозможно е средствата да се вратат и во тој случај – важат условите на авио компанијата.
- Кај аранжманите кои вклучуваат low-cost авио компании, во случај на одложување на летот, откажување или губење на конекциите, патниците се дожли сами да ги платат новонастанатите трошоци и агенцијата не може да влијае на околностите кои се надвор од нејзиниот домет.
- Цените на low cost аранжманите се подложни на промена. По уплата на авансот се проверуваат тарифите и на патникот му се потврдува цената на аранжманот.
- Агенцијата не сноси одговорност доколку дојде до промена на авио конекциите од страна на авио компаниите.
- Саатниците на летовите наведени во планот и програмот или добиени од страна на агенцијата се подложни на менување и зависат исклучиво од авио компанијата.
- Агенцијата го задржува правото да го одбере превозното средство за трансфер. Трансферот се врши до самото сместување, доколку истото е физички возможно.
- За сите понудени или достапни дополнителни доплати, кои имаат врска со планот и програмот на патувањето, или сместувањето, потребно е да се изјасните при пријавување.
- Доколку некој патник сам одлучи да смени дел од планот и програмот на патувањето, агенцијата нема обврска на тој патник да му обезбеди трансфер/ран или доцен check-in или check-out во сместувањето/различни ноќевања во сместувањата, од она што е предвидено со планот и програмот на патувањето.
- Малолетните патници за време на патувањето мора да имаат заверена согласност од родителите.
- Заради почитување на саатниците предвидени со програмот на патување, како и почитување на времето на останатите патници од групата, не постои можност за задржување на границите кои претставуваат излез од Европска Унија, поради заверување на сметки и враќање на данок од Европската Унија (TAX FREE)



ЦЕЛ СВЕТ ДОО СКОПЈЕ

Дебарца 15,
1000 Скопје

ДДВ: 4080019583188

МБ:

Број на лиценца: УП 113-289 (Лиценца А)

Трансакциска сметка: 270-0736139401-84 ХАЛКБАНК АД Скопје

Телефон: 076 566 666

E-mail: kontakt@jungletribe.mk

Сајт: www.jungletribe.mk

- Наша препорака е да водите сметка за вашите лични документи и пари на Вашето патување.
- За овој аранжман се применуваат ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ПАТУВАЊЕ.

Напомени во врска со сместувањето:

- Организаторот на патувањето, ТА ЦЕЛ СВЕТ, го задржува правото на распоред по соби, во согласност со структурата на собите во сместувачкиот објект. Доколку постои можност, агенцијата се труди да излезе во пресрет на желбите на патниците (Ве молиме да имате разбирање. Ова патување пред сè треба да биде авантура и добра забава).
- Во сместувачките објекти се влегува првиот ден од престојот во согласност со правилата на самиот сместувачки објект. Начесто, check-in е во попладневните часови (14h или 15h), а check-out – последниот ден од престојот, најчесто до 10h или 11h.
- Описите на сместувачките објекти се од информативен карактер.
- Некои од дополнителните содржини на сместувачките објекти се достапни со доплата. Постои можност на отстапувања и промена на достапноста на некои содржини, бидејќи истите зависат исклучиво од сместувачките објекти (нпр. Сеф, паркинг, мини-бар, ТВ, клима уред...)
- Патникот е должен да ги почитува правилата на сместувачкиот објект и сам сноси одговорност доколку дојде да санкционирање од страна на персоналот на сместувачкиот објект
- Во некои сместувачки капацитет во Азија, Африка и Латинска Америка – нема врела вода.
- Сместувачките капацитети ги сместуваат патниците и го одредуваат распоредот и типот на собите спрема својата расположливост во дадениот момент. Агенцијата не е во можност да им потврди на клиентите дали креветите ќе бидат twin (раздвоени) или double (голем француски лежај), како ни спратноста во самото сместување, освен доколку тоа не е посебно назначено во Договорот. Клиентот со уплата на аранжманот се согласува со овие факти и условите на сместувањето, без право на жалба.
- Патниците кои што патуваат сами во некои програми имаат можност да со доплата, престојуваат сами во еднокреветна соба. Доколку патникот сака да се спои со некој од другите патници од групата и не сака да плаќа доплата, прифаќа да се спои со било кое лице од групата, без оглед на возраста и полот на сопатникот. Во овие ситуации, агенцијата апсолутно не одговара за било какви евентуални непријатност или несогласувања кои патниците можат да ги имаат за време на патувањето.

Напомена во врска со факултативните излети:

- Факултативните излети не се задолжителен дел од патувањата и за факултативните излети не е обезбедена заштита во поглед на гаранција за патувањето.
- Термините и цените на факултативните излети се променливи и зависат од слободните термини по локалитетите, бројот на пријавени патници и други објективни околности.
- Факултативните излети се реализираат од страна на локални агенции. ТА ЦЕЛ СВЕТ не е во можност да влијае на работи кои се надвор од нејзиниот домет, односно се врзани за самата реализација на излетот.
- Факултативните излети се реализираат од локални туристички водичи, на самите локалитети, на англиски јазик. Со плаќање на излетот, патникот ги прифаќа сите услови на локалната агенција, без право на жалба.
- Агенцијата не може да влијае на времетраењето на патувањата до локалитетите, времето на поаѓање, враќање или обиколка, како ни стручноста на локалните водичи.
- При уплата на факултативен излет, патникот ги прифаќа условите на локалната агенција која е организатор на излетот. Доколку еден патник уплаќа излет во име на други патници, истиот е должен да ги извести сопатниците за условите на локалната агенција. Било какви измени и откажување од излетот по уплатата, не се можни, ниту е возможно, под било кои околности, да се рефундираат уплатените средства.
- Се молат сите патници, пред уплаќање на факултативен излет, да се информираат и упознаат со предвидениот план и услови за факултативниот излет.

Напомена во врска со визите:

- Патниците задолжително мора да се запознаат со визниот режим на државата во која патуваат.
- Некои амбасади бараат задолжително присуство на патникот за аплицирање за виза. Патниците се должни да ги испочитуваат правилата на амбасадата,
- Патниците се должни да ги достават документите за визирање, најдоцна 1 месец пред патувањето, а доколку не ги достават во наведениот рок, должни се сами да ја обезбедат визата за патување.
- Патниците кои не посеуваат нови биометриски пасоши на Република Македонија, должни се сами да се запознаат со визниот режим на државите во кои патуваат и сами да ги обезбедат визите за патување.
- Агенцијата не гарантира дека на патникот ќе му биде одобрена виза и не е овластена да утврдува валидност на документи.
- Агенцијата не сноси одговорност во случај на недобивање на виза.